

## **HAJDE TE KHELAS/ АЈДЕ ДА ТАНЦУВАМЕ**

### **Натпревар во танц на ERIAC**

**Со цел да се обнови и да се промовира ромското наследство во танцот**

### **ОТВОРЕН ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ**

**Haјde Te Khelas (Ајде да танцуваме)** – Натпреварот во танц на ERIAC ги повикува ромските експерти во областа на танцот, уметничкото изразување и кореографите (кои настапуваат самостојно, во парови или во поголеми групи од целиот свет) да аплицираат со танц снимен во видео запис во којшто ќе ги претстават виртуозноста и разноликоста на ромското културно наследство во танцот којшто се пренесува од генерација на генерација.

**Haјde Te Khelas е натпревар во танц кое е базирано врз заслуги и кое ги има следниве критериуми:**

- обновување на танцови движења и форми;
- виртуозност во движењето и изразувањето на емоции преку танцот;
- намерата на кореографијата и презентацијата;
- автентичност на движењата на одредени регионални традиции;
- реинвенција на ромското наследство во танцот во современиот танц и уметноста на движењето

Испратете ваш кус видео запис и **ОСВОЈТЕ** една од единаесетте награди прославувајќи ја разноликоста на ромските танцови традиции преку **Haјde Te Kelas – Натпреварот во танц на ERIAC!**

Видео записот со најмногу прегледи на Facebook ќе ја добие **Наградата од публиката** во висина од **1000 евра!**

Меѓународната жири-комисија ќе одбере 10 победници:

**Прва награда – 1500 евра**  
**Втора награда – 1000 евра**  
**Трета награда – 700 евра**

Останатите седум финалисти ќе добијат награда во висина од **250 евра.**

### **КАКО ДА СЕ АПЛИЦИРА?**

Ве молиме прочитајте ги внимателно инструкциите:

- Видео записот треба да биде долг максимум 2 минути;
- Танцувајте сами, со вашите пријатели или со вашето семејство;
- Секој натпреварувач може да се пријави само еднаш (со само еден видео запис);

- Видео записот треба да биде снимен по објавувањето на овој повик (по 8.Јуни);
- Видео записите ќе бидат објавени на Фејсбук страницата на ERIAC. Споделете и кликнете ми се допаѓа на објавата на видео записот за да може истиот да ја добие Наградата од публиката!
- Ве замолуваме да испратите оригинални видео записи
- Постои можност тонот на некои видео записи заради авторските права да биде исклучен автоматски од страна на Фејбук, но и покрај тоа, натпреварувачите ќе продолжат да бидат дел од натпреварот

**Испратете го до ERIAC вашиот танц во форма на видео запис на една од следните адреси:**

- Facebook messenger на Европскиот Институт за уметност и култура на Ромите - ERIAC
- На Email адресата со следниот текст во полето предмет "HAJDE TE KELAS " ([eriac@eriac.org](mailto:eriac@eriac.org))
- WeTransfer ([eriac@eriac.org](mailto:eriac@eriac.org))

Други начини на испраќање на видео записите не се дозволени.

**Видео записите треба да ги испратите најдоцна до 30.06.2020, до 18:00 ч.**

**ФОРМАТ НА ВИДЕО ЗАПИСИТЕ:** Испратете оригинален видео-фајл (MP4 или MOV), youtube или други линкови не се дозволени.

Покрај видео записот потребно е да ги испратите и следниве податоци:

- Име на уметникот или танчерската група
- Ваша е.мејл адреса
- Град и држава во која живеете
- Стил на танцот
- Информација која ја знаете за потеклото или традицијата на танцот кој го изведувате во видео записот кој го испраќате

**Кој ќе биде жири-комисија?**

Меѓународно жири составено од стручњаци ќе одлучува кој ќе биде добитник на наградите:

Имиња на членовите на жири-комисијата:

- Ајзак Блејк (танчер, кореограф, Извршен директор на Друштво за ромска култура и уметност од Кардиф, Велс)
- Розамарија Костиќ Циснерос (танчер, танцов историчар и критичар, dancer, dance historian and critic, виш асистент за истражување во Центарот за истражување на Универзитетот во Ковентри, Англија)
- Белен Маја (фламенко танчерка, кореограф и едукатор од Шпанија)
- Сани Рифати (тапанар, пеач, танчер и инструктор по танц)
- Тоби Горњак (танчер, ко-основач, директор на Street Factory/Улична фабрика)
- Атила Шанто(кореограф, танчер и лидер на романскиот ROMAFEST)

Жири-комисијата ќе одлучува за победниците врз основа на следните критериуми:

- Virtuosity in traditional or contemporary dance
- Creativity
- Coordination
- Rhythm
- Originality
- Demonstration of Roma dance heritage and talent
- Виртуозност во традиционалните и модерните танци
- Креативност
- Координација
- Ритам
- Оригиналност
- Демонстрација на талентот и ромското наследство во танцот

**Краен рок**

Видео записите треба да се испраќаат од 8. Јуни најдоцна до **30. Јуни 2020, 18:00ч.**

Видео записите испратени по крајниот рок нема да бидат прифатени.

Победниците ќе бидат објавени на **20. Јули 2020**, а наградите ќе бидат исплатени на почетокот од август.